

ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА СТОКИ

I. ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. Министерство за животна средина и просторно планирање, со адреса на Плоштад „Пресвета Богородица“ бр. 3, 1000 Скопје, застапувано од министерот Sadulla Duraki (во понатамошниот текст „Договорен орган“) од една страна,
- и
2. МЗТ Пумпи АД – Скопје, со адреса ул. „Перо Наков“ бр. 126, 1000 Скопје, застапувано од одговорното лице Љубен Митрески (во понатамошниот текст „Носител на набавката“) од друга страна.

II. ДЕФИНИЦИИ (ОБЈАСНЕНИЕ НА ПОИМИТЕ)

Член 1

За целите на овој Договор, одделни поими и изрази употребени во овој Договор го имаат следново значење:

1. „Договорен орган - е субјект дефиниран во член 4 став 1 точки а), б), в), г) и д) од Законот за јавни набавки;
2. Носител на набавката - е понудувач или група на понудувачи кои склучиле договор за јавна набавка;
3. „Договор за јавна набавка на стоки“ - претставува набавка на една или повеќе стоки, преку купување веднаш, купување со одложено плаќање или изнајмување со или без опција за купување на стоката;
4. „Договорна цена“ - е цената кој ја побарува Носителот на набавката како што е утврдено во овој договор, вклучувајќи го и евентуалниот попуст што го дал;
5. „Испорака“ - значи предавање на стоките од страна на Носителот на набавката на Договорниот орган во времето и на местото предвидено со овој Договор, на начин на кој Договорниот орган се стекнува со право на сопственост на стоките;
6. „Сервисирање“ - претставува отстранување на сите грешки (дефекти и слично) и технички недостатоци, како и вградување на потребните резервни делови на испорачените стоки;

III. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Предмет на овој Договор е набавка на делови и сервисирање на пумпните агрегати на бунари Гавато, препумпна станица Богданци и за хидросистемот Дојранско езеро, според спецификацијата од тендерската документација по спроведена отворена постапка со Оглас 14/2019 и прифатената понуда на понудувачот по спроведената електронска аукција.

IV. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Вкупната вредност на предметот на набавката без пресметан данок на додадена вредност изнесува 1.678.450,00 (еден милион шестотини седумдесет и осум илјади четирестотини педесет) денари.

Вкупниот износ на ДДВ од 18% изнесува 302.121,00 денари.

Вредноста на предметот на набавката со вклучен ДДВ изнесува 1.980.571 (еден милион деветстотини осумдесет илјади петстотини седумдесет и еден) денар.

Член 4

Носителот на набавката е должен да ја изврши набавката според единечните цени дадени во понудата после електронската аукција, прилог на овој Договор.

Член 5

Наведените единечни цени во понудата се цени во кои се вкalkулирани сите давачки кои се потребни за формирањето на цените за стоката која се обезбедува и истите не може да се менуваат по ниту еден основ, односно корекција на цените на предметот на договорот за јавна набавка не се дозволени и истите ќе останат фиксни за целото времетраење на договорот.

V. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 6

Договорот се склучува за период од 90 (деветесет) дена сметано од денот на потпишувањето на договорот од двете договорни страни, односно од доставување на гаранацијата за квалитетно извршување на договорот.

VI. РОК, МЕСТО, ДИНАМИКА И НАЧИН НА ИСПОРАКА НА СТОКАТА

Член 7

Носителот на набавката е должен постоечката опрема да ја демантира, да ја сервисира и да ја монтира, останата опрема треба да ја испорача и да ја монтира на самото место и да ја пушти на работа.

Член 8

Носителот на набавката е должен испораката на стоката, демантирањето, монтирањето, сервисирањето и пуштање на работа да го изврши во рок од 60 (шеесет) дена од денот на воведување на работа, на следнава локација: Дојранско езеро - Бунарите се наоѓаат помеѓу Гевгелија и Богданци - Гавато Поле.

Член 9

Набавката на деловите, демантирањето, монтирањето, сервисирањето и пуштање на работа на пумпните агрегати на бунари Гавато и препумпна станица Богданци се смета за извршена со пуштање на функција и по потпишувањето записник за завршена работа од овластеното лице на Договорен органот.

VII. ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 10

Услов за потпишување на договорот со избраниот најповолен понудувач е обезбедување гаранција од страна на избраниот најповолен понудувач за квалитетно извршување на договорот во висина од 5% од вредноста на договорот.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот избраниот најповолен понудувач ја доставува по добиеното известување за извршениот избор, а пред склучување на договорот во рок од 5 (пет) работни дена од добиеното известување.

Член 11

Во исклучителни случаи, доколку банката не издава гаранција за квалитетно извршување на договорот без потпишување на договор, договорот ќе се смета за склучен и ќе влезе во сила по доставување на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот кое носителот на набавката се обврзува ја достави во рок од 5 (пет) работни дена од денот на потпишување на договорот.

Во случај да не се достави гаранцијата иако договорот е потпишан, ќе се смета дека истиот не е склучен и може да се издаде негативна референца

Член 12

Гаранцијата од член 10 се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма, во валутата на која гласи договорот.

Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.

Член 13

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде со важност до целосното реализирање на договорот.

Член 14

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката. Доколку дојде до наплата на гаранцијата за квалитетно извршување на договорот, договорниот орган ќе објави до ЕСЈН негативна референца. За наплатата на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот и за објавувањето на негативна референца на ЕСЈН, носителот на набавката може да покрене спор пред надлежниот суд.

Член 15

Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.

VIII. ГАРАНТЕН ПЕРИОД

Член 16

Носителот на набавката е должен да му предаде на Договорниот орган гарантен лист со кој производителот го гарантира исправното функционирање на стоката во текот на определено време, сметајќи од неговото предавање на Договорниот орган. Договорниот орган може, ако стоката не функционира исправно да бара како од Носителот на набавката, така и од производителот, да ја поправи стоката предмет на овој договор во разумен рок од 7 дена или ако не го стори, да му предаде стока која функционира исправно.

Член 17

Носителот на набавката одговара за квалитетот на опремата и извршените услуги кои се предмет на набавка и должен е да обезбеди сопствена контрола на извршените работи.

Гарантниот рок на опремата е 12 (дванаесет) месеци од пуштање на работа.

Член 18

Договорниот орган може поради неисправното функционирање да бара од Носителот на набавката, односно од производителот поправка или замена на стоката во текот на гарантниот рок, без оглед на тоа кога се појавил недостатокот на функционирањето.

Член 19

Носителот на набавката, односно производителот е должен на своја сметка да ја пренесе стоката на местото каде што треба да се поправи, односно да се замени, како и поправената, односно заменетата стока да му ја врати назад и монтира на Договорниот орган.

Член 20

Правата на Договорниот орган спрема производителот врз основа на гарантниот лист се гаснат по истекот на 1 година, сметајќи од денот на од пуштање на работа.

IX. ОДРЖУВАЊЕ

Член 21

Во гарантниот период од 1 година носителот на набавката без надоместок врши еднаш месечно корективно одржување на вградените делови и завршената работа.

По пријавен дефект носителот на набавката е должен во рок од 48 часа да ги отстрани сите дефекти.

X. ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ ИЛИ НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 22

Во случај на доцнење со испораката на опремата, демонтирањето, монтирањето, сервисирањето и пуштање на работа од страна на Носителот на набавката, Договорниот орган има право на надомест на штета и договорна казна.

1. 11/16

Договорниот орган не може да бара договорна казна поради задоцнување ако го примил исполнувањето на обврската, а без одлагање не му соопштил на Носителот на набавката дека го задржува своето право на договорна казна.

XI. НАЧИН, УСЛОВИ И РОКОВИ НА ПЛАЌАЊЕ, ЗАТЕЗНА КАМАТА ЗА ЗАДОЦНЕТО ПЛАЌАЊЕ

Член 23

Договорниот орган се обврзува плаќањето на Носителот на набавката да го врши на следниов начин: во рок од 30 (триесет) дена по прием на фактура, за извршена испорака на стоката, монтирање на истата и пуштање на работа поткрепена со испратница потпишана од нарачателот.

При сервисирањето на пумпните агрегати на бунари Гавато, препумпна станица Богданци и за хидросистемот Дојранско езеро, Договорниот орган се обврзува плаќањето на Носителот на набавката да го врши во рок од 30 (триесет) дена после извршување на услугата од денот на прием на фактурата во архивата на Договорниот орган, на сметка и банка за која писмено ќе го извести Носителот на набавката.

Прилог на фактурата е уредно заверен извештај за извршена услуга/ поткрепена со работен налог.

XII. ИЗГОТВУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ФАКТУРА

Член 24

При изготвувањето на фактурата, Носителот на набавката е должен да ги наведе следните елементи:

- назив на Договорниот орган, место, седиште, даночен број;
- број и датум на Договорот;
- количини со опис на стоката;
- единечни договорни цени на секој од елементите ;
- вкупни цени по елементи;
- вкупна цена на фактурата;
- други зголемувања и намалувања, согласно со договорните услови (камати, пенали);
- пресметка за ДДВ;
- вкупна цена за исплата по фактура;
- валута на плаќање.
- прилог документи (испратница, налог)

XIII. ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 25

Носителот на набавката е должен да ја испорача стоката и да врши сервисирање на пумпните агрегати во времето и на местото предвидено со овој договор.

Носителот на набавката е должен постоечката опрема да ја демонтира да ја сервисира и да ја монтира, останата опрема треба да ја испорача и да ја монтира на самото место и да ја пушти на работа.

Носителот на набавката ја извршил обврската од став 1 на овој член, по правило, кога стоката ќе му ја врати на Договорниот орган или ќе му предаде исправа со која стоката може да ја преземе.

Член 26

Носителот на набавката е должен да ја испорача стоката на Договорниот орган во исправна состојба.

Член 27

Приемот на испорачаната стока Договорниот орган ќе ја потврди со испратница – приемница проследена од страна на Носителот на набавка со законската содржина со сите потребни елементи на приемот, кој прием ќе биде вршен од страна на определено лице од редот на своите вработени кој воедно ќе го цени и квалитетот на испорачената стока предмет на овој договор.

XIV. ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 28

Договорниот орган се обврзува дека плаќањето на носителот на набавката ќе го врши во рокот од членот 23 на овој договор.

Член 29

Договорниот орган е должен да ги изврши сите потребни дејствија за да биде возможно предавањето на стоката и извршување на сервисирањето.

XV. НАЧИН НА ПРИМОПРЕДАВАЊЕ НА СТОКАТА

Член 30

Примопредавањето на стоката се состои во вршење на потребните дејствија за да биде возможно предавањето, како и превземањето на стоката.

Член 31

Носителот на набавката е должен опремата да ја испорача, демонтира, монтира и да ја пушти на работа во времето и местото предвидено со договорот.

Член 32

Набавката на деловите, демонтирањето, монтирањето, сервисирањето и пуштање на работа е на пумпните агрегати на бунари во Гавато и препумпна станица Богданци се смета за извршена: со пуштање на функција и по потпишувањето записник за завршена работа од овластеното лице на Договорен органот.

XVI. ОДГОВОРНОСТ ЗА МАТЕРИЈАЛНИТЕ НЕДОСТАТОЦИ

Член 33

Материјален недостаток постои:

- ако опремата ги нема потребните својства за нивна редовна употреба.
- ако опремата ги нема потребните својства за особената употреба за која ја набавува Договорен органот.
- ако опремата ги нема својствата и одликите што се изречно договорени, односно пропишани, и
- кога Носител на набавкаот предал опрема кое не е соодветни на техничките спецификации прифатени од негова страна.

Член 34

Договорниот орган е должен применета стока на вообичаен начин да ги прегледа, штом тоа според редовниот тек на работите е можно и за видливите недостатоци да го извести Носителот на набавка во рок од осум дена.

Кога прегледот е извршен во присуство на двете страни, Договорниот орган е должен своите забелешки поради видливите недостатоци да му ги соопшти на носителот на набавка веднаш, инаку го губи правото што му припаѓа врз таа основа.

Кога по приемот на опремата од страна на Договорниот орган ќе се покаже дека истите имаат некој недостаток што не можел да се открие со вообичаениот преглед при преземањето на резервните (скриен недостаток), Договорниот орган е должен, за тој недостаток да го извести на носителот на набавка во рок од осум дена, сметајќи од денот кога го открил недостатокот.

Член 35

Во известувањето за недостатокот на опремата Договорниот орган е должен поблиску да го опише недостатокот и да го повика Носителот на набавката за отстранување на недостатокот.

Член 36

Договорниот орган не го губи правото да се повика на некој недостаток и кога не ја извршил својата обврска, деловите да ги прегледа без одлагање, или обврската во определениот рок да го извести Носителот на набавка за постоењето на недостатокот, како и кога недостатокот се покажал дури по истекот на шест месеци од предавањето на стоката, ако тој недостаток му бил познат на Носителот на набавка или не можел да му остане непознат.

Член 37

Одредбата од договорот за ограничување или исклучување на одговорноста за недостатоците на деловите е ништовна, ако недостатокот му бил познат на Носителот на набавка, а тој за него не го известил Договорниот орган.

Член 38

Носителот на набавка не одговара за недостатоците од член 33 на овој Договор, ако во моментот на склучувањето на договорот му биле познати на Договорниот орган или не можеле да му останат непознати.

Се смета дека на Договорниот орган не можеле да му останат непознати оние недостатоци што грижливо лице со просечно знаење и искуство на лице со исто занимање и струка како Договорниот орган би можел лесно да ги забележи при вообичаениот преглед на предметот.

Член 39

Носителот на набавката одговара за недостатоците што се однесуваат на квалитетот на испорачените стоки и во случај да квалитетот отстапува од стандардниот квалитет, Договорниот орган го задржува правото истите да му бидат вратени на сметка на Носителот на набавка со задолжување да достави други од истиот тип кој според карактеристиките ќе одговараат на договорениот квалитет.

Член 40

Доколку носителот на набавка не испорача квалитетни стоки по извршената рекламација, Договорниот орган го задржува правото да не врши плаќање на испорачените некавалитетни стоки.

XVII. ВИША СИЛА

Член 41

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на овој Договор до кое би дошло заради Виша сила. Ако една од договорните страни е спречена заради Виша сила должна е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за Вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ. По отстранување на Вишата сила Договорот може да се реализира по потреба со заеднички прифатено дополнување или да се раскине договорно.

XVIII. ОСИГУРУВАЊЕ

Член 42

До предавањето на стоката на Договорниот орган, ризикот за случајна пропаст или оштетување на стоката го поднесува Носителот на набавка, а со предавањето на предметот ризикот преминува врз Договорниот орган.

Ризикот не преминува врз Договорниот орган ако тој поради некој недостаток на предадената стока го раскинал договорот или барал замена на стоката.

Член 43

Ако предавањето на стоката не е извршено поради задоцнување на Договорниот орган, ризикот преминува врз Договорниот орган во моментот кога паднал во задоцнување.

Член 44

Кога поради задоцнување на Договорниот орган ризикот преминал врз Договорниот орган пред предавањето на стоката, Носителот на набавката е должен да ја чува стоката со внимание на добар стопанственик, односно добар домаќин и за таа цел да ги преземе потребните мерки.

Истото важи и за Договорниот орган кога стоката му е врачена, а тој сака да му ја врати на Носителот на набавката, било поради тоа што го раскинал договорот, било поради тоа што барал друга стока наместо испораланата.

И во едниот и во другиот случај договарачот кој е должен да ги преземе мерките за зачувување на стоката има право на надомест на трошоците потребни заради зачувување на стоката.

XIX. ОБЕШТЕТУВАЊЕ

Член 45

Договорните страни се должни да ги исполнат обврските кои произлегуваат од овој Договор.

Кога една од договорните страни не ќе ја исполни обврската или ќе задоцни со нејзиното исполнување, другата договорна страна има право да бара и надомест на штетата што ја претрпел поради тоа.

За штетата поради задоцнување со исполнувањето одговара договорната страна на која другата договорна страна и дала примерен дополнителен рок за исполнување.

Договорната страна одговара и за делумната или целосната невозможност за исполнување иако не ја криела таа невозможност ако настапила по нејзино доаѓање во задоцнување за кое одговара.

Договорната страна се ослободува од одговорноста за штета ако докаже дека она што е предмет на обврската случајно би пропаднало и кога таа својата обврска би ја исполнил на време.

Член 46

Договорната страна се ослободува од одговорноста за штета ако докаже дека не можела да ја исполни својата обврска, односно дека задоцнила со исполнувањето на обврската поради околности настанати по склучувањето на договорот кои не можела да ги спречи, отстрани или избегне.

Член 47

Со договор може да се прошири одговорноста на договорната страна и врз случај за кој таа инаку не одговара.

Исполнувањето на ваквата договорена одредба не може да се бара ако тоа би било во спротивност со начелото на совесност и чесност.

Член 48

Одговорноста на договорната страна за намерата или крајното невнимание не може однапред со договор да се исклучи.

Судот може, по барање на заинтересираната договорна страна, да ја поништи и договорната одредба за исклучување на одговорноста за обично невнимание, ако таквата спогодба произлегла од монополската положба на договорната страна или воопшто од нерамноправниот однос на договорните страни.

Член 49

Договорната страна има право на надомест на обичната штета и испуштената корист, кои другата договорна страна морала да ги предвиди во време на склучувањето на договорот како можни последици од повреда на договорот, со оглед на фактите што тогаш и биле познати или морале да и бидат познати.

Во случај на измама или намерно неисполнување, како и неисполнување поради крајно невнимание, договорната страна има право да бара од другата договорна страна надомест на целокупната штета што настанала поради повреда на договорот, без оглед на што другата договорна страна не знаела за посебните околности поради кои настанале тие.

Ако при повреда на обврската, покрај штетата, за договорната страна настанала и некоја добивка, при определувањето на висината на надоместот за неа ќе се води сметка во разумна мера.

Страната што се повикува на повреда на договорот е должна да ги преземе сите разумни мери за да се намали штетата предизвикана од таа повреда, инаку другата страна може да бара намалување на надоместок.

Член 50

Договорната страна која е должна да ја извести другата страна за фактите што се од влијание врз нивниот меѓусебен однос, одговара за штетата што ќе ја претрпи другата страна поради тоа што не била известена на време.

XX. УСЛОВИ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ ИЛИ РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 51

Кога една од договорните страни не ја исполни својата обврска, другата договорна страна, може да бара исполнување на обврските или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штета.

Член 52

Кога една од договорните страни не ќе ја исполни својата обврска во определениот рок, другата договорна страна, ќе и остави примерен дополнителен рок од 10 работни дена за исполнување на обврската.

Ако договорната страна која не ја исполнила својата обврска во определениот рок, не ја исполни обврската ни во дополнителниот рок, другата договорна страна, може да го раскине договорот.

Член 53

Договорниот орган може да го раскине договорот и без да му остави на Носителот на набавката, дополнителен рок за исполнување ако од неговото однесување произлегува дека тој нема да ја изврши својата обврска ниту во дополнителниот рок.

Член 54

Кога пред истекот на рокот за исполнување на обврската е очигледно дека едната договорна страна нема да ја исполни својата обврска од договорот, другата страна може да го раскине договорот и да бара надомест на штетата.

Член 55

Кога во Договорот со поделователни обврски, Носителот на набавката не ќе ја исполни својата обврска од Договорот, Договорниот орган може во разумен рок, да го раскине Договорот во поглед на сите идни обврски, ако од дадените околности е очигледно дека и тие нема да бидат исполнети.

Договорниот орган може да го раскине договорот не само во поглед на идните обврски туку и во поглед на веќе исполнетите обврски, ако нивното исполнување без изостанатите исполнувања не е од интерес за него.

Член 56

Договорната страна која поради неисполнување на договорните обврски го раскинува договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање.

Член 57

Договорот не може да се раскине поради неисполнување на незначителен дел од обврската.

Член 58

Со раскинувањето на договорот двете договорни страни се ослободени од своите обврски, освен од обврската за надомест на евентуалната штета.

Ако една страна го извршила договорот целосно или делумно има право да и се врати она што го дала.

Ако двете страни имаат право да бараат враќање на даденото, заемните враќања се вршат според правилата за извршувањето на двостраните договори.

Секоја страна и должи ма другата надомест за користа што во меѓувреме ја имала од она што е должна да го врати, односно да го надомести.

Страната што враќа пари е должна да плати затезна камата од денот кога ја примила исплатата.

Член 59

Ако по склучувањето на договорот настапат околности што го отежнуваат исполнувањето на обврската на едната договорна страна или ако поради нив не може да се оствари целта на договорот, во таа мера што е очигледно дека договорот повеќе не им одговара на очекувањата на договорните страни и дека според општото мислење би било несправедливо, да се одржи во сила таков каков што е, страната на која и е отежнато исполнувањето на обврската, односно страната која што поради променетите околности не може да ја оствари целта на договорот може да бара договорот да се раскине.

Раскинување на договор не може да се бара ако страната што се повикува на променетите околности била должна во време на склучувањето на договорот да ги земе предвид тие околности или можела да ги избегне или да ги совлада.

Страната која бара раскинување на договорот не може да се повикува на променетите околности што настапиле по истекот на рокот определен за исполнување на нејзината обврска.

Договорот нема да се раскине ако другата страна понуди или се согласи соодветните услови од договорот да се изменат справедливо.

Ако изрече раскинување на договор судот, на барање од другата страна, ќе ја обврзе страната што барала раскинување да и надомести на другата страна справедлив дел од штетата што ја трпи поради тоа.

Член 60

Страната што е овластена да бара поради променетите околности раскинување на договорот должна за својата намера да бара раскинување на договорот, да ја извести другата страна штом дознала дека настапиле такви околности, а ако тоа не го сторила одговара за штетата што другата страна ја претрпела поради тоа што барањето благовремено не и било соопштено на време.

XXI. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Член 61

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање.

Сите спорови кои ќе настанат во текот на работата, странките ќе се обидат да ги решат спогодбено, во спротивно ќе решава надлежниот суд во Скопје.

XXII. ЗАВРШНИ И ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 62

Договорните страни можат да ги дополнат и/или изменат одредбите од овој договор само спогодбено.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Договорот за изменување и дополнување на основниот Договор.

Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена форма и ако се потпишани од двете договорни страни.

Член 63

Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на трета страна, без взаемна писмена согласност.







Член 64

Овој договор е составен во 6 (шест) еднообразни примероци, од кои 4 (четири) се за Договорниот орган и 2 (два) за Носителот на набавката.

Договорен орган
Министерството за животна средина и
просторно планирање

Министер
Sadulla Duraki



Изготвил: Снежана Колевска 
Контролирал: Билјана Тешева Горгиевска 
Марјан Крстевски 
Одобрил: Тодор Горговски 
Весна Петерушевска 
Согласен: Ана Петровска 
Државен секретар

Носител на набавката
МЗТ Пумпи АД - Скопје

Одговорно лице
Љубен Митрески



Составен дел на овој Договор:
Понуда од МЗТ Пумпи АД - Скопје
Техничка сепцификација



M3T ПУМПИ

Ул. Пиро Наков бр. 1500 Скопје, Република Македонија.
Тел: +389 2 2549 817 / 2549 818, Факс: +389 2 2549 833 / 2549 834
www.pumpi.com.mk; e-mail: info@pumpi.com.mk
Банка: Комерцијална банка а.д. Скопје, ж. сметка: 300000000985651
Даночен број: МК4030996120960

4	<p>Ласерско центрирање на електромотор со пумпа</p> <ul style="list-style-type: none">-Електромотор Тип МКGA 635 H04 FWB-9;-Напон 400/690 +/- 5% V;-Мокност 400kw;-Број на вртежи 1489 1/min.;-Степен на заштита IP 55 или еквивалентно;-Јачина 637/391 A, 0,88 cos fi;-Фреквенција 50 +/-2% Hz;-Температура на простор 40 степени целзиусови;-Тежина на мотор 2320 kg.;-Осовин пречник 110 мм;-Пумпа сува Тип OMEGA 200 670A-Проток Q=720 m³/час;-Напор H=135 m;-Број на вртежи 1490 1/min.;-Локација: Машинска хала - Препумпна станица Богданци. <p>Напомена: Пумпите и моторите се постоечки и затоа се наведени типовите.</p>	4	8.794,55	35.178,20
5	<p>Лагер за пумпа SKF 6313-2Z/C3 или еквивалентен</p> <p>Димензии на лагерот:</p> <ul style="list-style-type: none">-дијаметар на отвор 65mm;-надворешен дијаметар 140 mm;-ширина на лагер - 33 mm. <p>Материјал- високолегирачки челик или еквивалентен</p>	4	1.143,36	4.573,43
6	<p>Монтажа на лагери на пумпа</p> <ul style="list-style-type: none">-Сува пумпа тип OMEGA 200 670A (пумпата е постоечка, затоа е наведен типот)- проток Q=720 m³/h- напор H=135 m- број на вртежи 1490 1/мин. <p>Локација: Машинска хала - Препумпна станица Богданци.</p> <p>Напомена: Пумпите и моторите се постоечки и затоа се наведени типовите.</p>	4	10.553,46	42.213,84



M3T ПУМПИ

Ул. Пери Наков бб, 1000 Скопје, Република Македонија,
Тел: +389 2 2549 817 / 2549 818, Факс: +389 2 2549 833 / 2549 834,
www.pumpi.com.mk, e-mail: info@pumpi.com.mk
Банка: Комерцијална банка а.д. Скопје, ж. сметка, 300000000985663
Даночен број: МК4030990120960

7	<p>Игличест регулационен вентил DN300 PN25 со електромоторен погон AUMA SAR или еквивалентен</p> <ul style="list-style-type: none">- Називен пречник- 300мм- Вградбена должина L=500мм- Тело од дуктило железо GJS 500-7 или еквивалентно- Епоксидна заштита од корозија мин. 250 микрони или еквивалентна- Осовина од негросувачки челик или еквивалентно- Седло од негросувачки челик или еквивалентно- Цилиндер од негросувачки челик или еквивалентно- Запирање NPU-гума или еквивалентно- O-ринг од EPDM или еквивалентно- Да има пренос на погон AUMA или еквивалентно-Електромоторен погон на AUMA SAR или еквивалентно- Напојување 3ph-400V-50Hz-0.090kW- Заштита IP68 или еквивалентно- Излезен сигнал (4-20) mA- Работен притисок 25bari- Проток на вода – 200 l/sek. <p>Напомена - Преносот на погонот и електро моторниот погон се наведени како AUMA и AUMA SAR затоа што тие се постоечките на вентилот и наведено е или еквивалентно Локација: Машинска хала Препумна станица Богданци</p>	1	679.578,89	679.578,89
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------	------------

8	<p>Монтажа на игличест регулационен вентил DN300 PN25 со електромоторен погон AUMA SAR или еквивалентен</p> <ul style="list-style-type: none"> - Називен пречник - 300мм - Вградбена должина L=500мм - Тело од дуктило железо GJS 500-7 или еквивалентно - Епоксидна заштита од корозија мин. 250 микрони или еквивалентна - Осовина од негресувачки челик или еквивалентно - Седло од негресувачки челик или еквивалентно - Цилиндер од негресувачки челик или еквивалентно - Заптирање NPU-гума или еквивалентно - O-ринг од EPDM или еквивалентно - Да има пренос на погон AUMA или еквивалентно - Електромоторен погон на AUMA SAR или еквивалентно - Напојување 3ph-400V-50Hz-0.090kW - Заштита IP68 или еквивалентно - Излезен сигнал (4-20) mA - Работен притисок 25bari <p>Напомена- Преносот на погонот и електро моторниот погон се наведени како AUMA и AUMA SAR затоа што тие се постоечките на вентилот и наведено е или еквивалентно Локација: Машинска хала Препумна станица Богданци</p>	1	17.589,10	17.589,10
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	-----------



M3T ПУМПИ

Ул. Пери Наков бб 1000 Скопје, Република Македонија
Тел: +389 2 2549 817 / 2549 818, Факс: +389 2 2549 833 / 2549 834
www.pumpi.com.mk, e-mail: info@pumpi.com.mk
Банка: Комерцијална банка а.д. Скопје, ж-сметка: 300000001090601
Даночен број: МК4030990120960

9	<p>Подесување на игличест регулационен вентил DN300 PN25 со електромоторен погон AUMA SAR или еквивалентен</p> <ul style="list-style-type: none">- Називен пречник - 300мм- Вградбена должина L=500мм- Тело од дуктило железо GJS 500-7 или еквивалентно- Епоксидна заштита од корозија мин. 250 микрони или еквивалентна- Осовина од негросувачки челик или еквивалентно- Седло од негросувачки челик или еквивалентно- Цилиндер од негросувачки челик или еквивалентно- Заптирање NPU-гума или еквивалентно- О-ринг од EPDM или еквивалентно- Да има пренос на погон AUMA или еквивалентно- Електромоторен погон на AUMA SAR или еквивалентно- Напојување 3ph-400V-50Hz-0.090kW- Заштита IP68 или еквивалентно- Излезен сигнал (4-20) mA- Работен притисок 25bar <p>Напомена- Преносот на погонот и електро моторниот погон се наведени како AUMA и AUMA SAR затоа што тие се постоечките на вентилот и наведено е или еквивалентно Локација: Машинска хала Препумна станица Богданци</p>	4	11.193,06	44.772,26
			Вкупна цена без ДДВ	1.678.450,00

Место и датум

Скопје, 07.06.2019 год.

Одговорно лице

Ljuben
Mitreski

Digitally signed by Ljuben Mitreski
DN: o=M3T PUMPI AD Скопје, c=MK,
email=info@pumpi.com.mk, cn=Ljuben Mitreski,
givenName=Ljuben, cn=Ljuben Mitreski
Date: 2019.06.07 09:26:47 +0200

(ПОТПИС)*

